


Living the LOTUS

Buddhism in Everyday Life



1
2020

VOL. 172

Есеј на основачот

Свесност за себеси како дете на Будата

Ние зборуваме за “откривање на буда-природата” во едноставни термини, но што точно ние можеме да направиме за да си ја откриеме нашата сопствена буда-природа на себеси?

Прво, ние треба да си кажеме себеси “Јас сум дете на Будата” се додека ние сме со цело срце убедени во тоа. Тогаш, кога еднаш сме убедени, ние нема повеќе да се опуштаме, да бидеме тмурни заради одредени нешта, да ја губиме на шата смиреност, и така натаму.

Како што одреден психологист рекол, “Замислувањето на добри исходи носи добри исходи, додека замислувањето на лоши исходи носи лоши исходи. Подсвесниот ум зграпчува можности кои водат до исходот кој сме го замислувале.”

Морита Масатаке (1874-1938), основачот на Морита Тераписки метод за справување со

неурузи, исто рекол, “Ако го средите вашиот надворешен изглед, вашата внатрешна состојба природно ќе созрее.” Само со дотерување на вашата облека и однесување кон себеси со достоинство, вие ќе почнете да бидете неспособни да си дозволите себеси да правите несоодветни нешта.

Кога вие ја имате свесноста дека “Јас сум дете на Будата!” без оглед какви нелогични нешта другите кажуваат, вие ќе го примите тоа со насмевка. Вие ќе бидете способни да се однесувате кон нив со сочувствително срце кое сака и тие исто така да ги разберат учењата на Будата.

Никјо Нивано, *Каисо зуикан* 9
(Косеи Издавачка Куќа, 1997), стр. 208-209

Живеејќи го Лотосот Број 172 (Јануари 2020)

Објавено од Ришо Косеи Каи
Фумон Медиа Центер, 2-7-1 Вада,
Сугинами-Ку, Токио, 166-8537 Јапонија
Тел: +81-3-5341-1124
Факс: +81-3-5341-1224
Имејл: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp

Сениор Едитор: Коицхи Саитоу
Едитор: Кемсуке Осада
Цопс Едитор: Александар Димовски
Уредувачкиот тим на Меѓународното Ришо Косеи Каи

Ришо Косеи Каи е световна Будистичка организација чија света списа е Тројната Лотос Сутра. Таа била создадена од Основачот Никјо Нивано и Ко-основачот Мјоко Наганума во 1938. Оваа организација е составена од обични луѓе и Жени кои имаат верба во Будата и стремат да ја збогатат нивната духовност преку примена на неговите учења во секојдневниот живот. И во локалните заедници и на меѓународно ниво, ние, под водството на Претседателот Ничико Нивано сме многу активни во промовирање на мир и благосостојба преку алтруистички активности и соработка со други организации.

Насловот на овој билтен, Живеејќи го Лотосот- Будизам во секојдневниот живот, ја пренесува нашата надеж за стремење кон практикување на учењата на Лотос Сутрата во секојдневниот живот во несовершен свет за да ги збогатиме и направиме нашите животи повредни за живеење, како што убавите лотосови цвеќиња цветаат во калливо езерце. Овој билтен има за цел да им помогне на луѓето насекаде во светот да го применат Будизмот полесно во нивните секојдневни животи.

Враќање кон вашето вистинско сопство

од Поч. Ничико Нивано
Претседател на Ришо Косеи-каи



Како вие ќе ја поминете годината

Госпелот Среќна нова година! Еве една поема сосема соодветна за оваа сезона:

Иако годината е безобличен период на време,
Таа се шири обилно пред мене.
-Сатаро Сато

Ова богато ширење на сосема ново време се простира пред нас додека ние ја дочекуваме новата година. Во овој случај, никој друг освен ние самите можеме да ја направиме оваа година што доаѓа нешто навистина богато и вредно.

Ова е заради тоа што ние сме секогаш причината и условот на нашите секојдневни средби со сите луѓе и нешта. Кажано поинаку, ако ние можеме да прифатиме дека не постои нешто-дури и настаните што се случуваат далеку во светот- со кое не сме поврзани, тогаш ние можеме да кажеме дека каков и да е вид на година да имаме целосно зависи од нас.

Ова значи дека вие треба да земете во обзир како вие ќе растете и направите напредок во текот на доаѓачката година. Во поглавје 9 на Лотос Сутрата, “Уверувањето дадено на тие што се тренирани и сеуште под тренинг,” единствениот син на Шаќјамуни, Рахула, исто како и неговиот постојан придружник Ананда, го примаат уверувањето дека тие, исто така, сигурно ќе станат буди. Кога Шаќјамуни го дава на Рахула неговото уверување, тој го фали него, велејќи дека “Невидените практикувања на Рахула / Се познати само на мене.” Будистичкиот научник Фумио Масутани (1902-87) напишал дека додека Рахула не бил обдарен со мудроста на Шарипутра или со речитоста на Пурна, тој се развил во “најпрецизниот практикувач кој превзел ‘невидени’ практикувања, што значи, кој го заштитувал и чувал поредокот во Сангхата преку напорна поддршка од тие кои го надгледувале исто како и неговите сопствени мачни напори.”

Јас мислам дека не сум само во чувството на симпатија за Рахула, кој-во контраст со Шарипутра, кој бил почитуван како мајстор на мудроста, и Пурна, почитуван како мајстор на речитоста-не бил обдарен со некој посебен талент. Заради тоа, во размислувањето како ние можеме да се развиеме себеси и да направиме напредок, ние треба да посветиме внимание на видот на напори кои Рахула ги направил.





Искрено, смирено

Во собирот на Шаќјамуни, возраста и световната социјална положба биле неважни. Наместо тоа, личностите кои се одрекле од светот најпрви им било даден старешинство и им било дозволено да бидат првите кои влегле во коморите на храмот резервирани за религиозни практикувања.

Еднаш, Шаќјамуни и Рахула престојувале во Јетавана Манастирот. Рахула пристигнал во манастирот по прво од некои од неговите постари практикувачи и веднаш им ја дал неговата соба на нив, останувајќи без соба за себе. За Рахула немаше друг избор освен да спие пред влезот на собата на Шаќјамуни.

Исто така е запишано дека при една случка, личноста кој знаел дека Рахула бил син на Шаќјамуни фрлал песок во неговата чинија за просење и ја удрил неговата глава. Дури и тогаш, Рахула тивко го истрпел таквото злоставување.

Рахула е фален како “најдобар во невидени практикувања”. Сепак, јас мислам дека тој добил таква пофалба заради тоа што тој кротко ги слушал водството и советите дадени на него од неговите старешини, вклучувајќи го Шарипутра, бил смирен со тоа, и продолжил да учи и да ги практикува учењата стабилно дури и кога другите не го гледале. По раѓање тој бил најстариот и единствен син на Шаќјамуни, и пред да се откаже од светот, тој го прашал неговиот татко Шаќјамуни да “те молам дај ми ги средствата на кралската палата.” Но откако тој станал калуѓер, кога тој разбрал дека најважното нешто во животот било да продолжи да се стреми кон Дармата, тој станал скроман, со умот секогаш да биде искрен и смирен. Овој став на акумулирање на тивка ревност-тие “невидени практикувања”-е големиот напор на Рахула.

Во оквир на напорите на Рахула, не постоело посакување на богатство, навреденост заради лични околности, или ароганција заради тоа што бил син на Шаќјамуни. Преку акумулирање на неговите “невидени практикувања,” Рахула се разбудил кон драгоценоста на буда-природата вродена во сите луѓе, која му овозможила нему да биде слободен од заблудите на алчност, лутина, и незнаење. Тој се вратил кон неговото вистинско сопство.

Без оглед кој сте, вие можете да се вратите кон вашето вистинско сопство. Никогаш не заборавајќи ја нашата мекост и смиреност и живеејќи го секој ден како да е наш последен, ајде да ја поминеме оваа година правејќи ги нашите најдобри напори да бидеме весели и љубезни.

Од *Косеи*, Јануари 2020



Тројната Лотос Сутра: Резиме и Клучни Точки за Секое Поглавје

Поглавје 12 Девадата (2)

Желбата може да биде добра и лоша

Физичката и ментална желба се вообичаени за човештвото. Практикувачкиот монах или монахиња мораат да се стремат целосно да се одвојат себеси од световни желби, но ова е сосема невозможно за световните луѓе кои живеат обични животи. Да се обидуваме да го направиме тоа што неможе да се направи е спротивно на природата, и затоа обичните луѓе се подучувани наместо тоа да ги усмерат тие световни желби во поволни насоки. Ова е Махајана патот. На пример, ако желбата да се заработат пари може да биде канализирана во работење за општеството, правењето пари може да стане сила на доброто.

Како што видовме во претходната епизода од текстот, Девадата ја преобразил неговата желба во делување, и тоа било зло. Но во Махајана учењето, ако желбата е пренасочена кон добро, тоа може да работи за добро. Ова е клучната разлика помеѓу зла личност и добра личност. Ако Девадата ја имал преусмерено неговата желба кон добро преку практикување на Патот, неговата заблудена желба би можела да се сврти во сила за добро и да му помогне нему да стане буда. Ова е втората лекција која ние ја научуваме во првиот дел на ова поглавје. (Првата лекција од првиот дел на ова поглавје беше за непоколебливиот дух на благодарност: дека сите нешта, добри и лоши, треба да се гледаат како причини за подлабоко просветлување за кое ние можеме да бидеме благодарни.)

Сега се вртиме кон последниот дел на поглавјето.

Бодисатвата Акумулација на Мудрост го поздравува Манцусри, кој се има вратено од подводната палата на Змејскиот Крал Сагара каде тој го ширел учењето. Бодисатвата Акумулација на Мудрост ги воздигнувал доблестите на Бодисатвата Манцусри и го прашал него каков вид на учења тој разјаснувал таму. Манцусри одговара

дека тој ја разјаснувал само Дарма Цвеќе Сутрата. Бодисатвата Акумулација на Мудрост тогаш се распрашувал уште и прашал дали некој е пред достигнување на будаство од учењето. Манцусри одговара дека навистина таму има една личност: осум-годишната ќерка на змејскиот крал. Пред тој да заврши со зборувањето, ќерката на змејскиот крал одненадеж се појавува и се поклонува со почит пред Шаќјамуни.

При ова, Шарипутра ја информира девојката дека просветлувањето на буда може само да биде достигнато после повторувачко практикување на дисциплини, акумулирање на добри дела, и совршено практикување на Шесте Парамити со неизбројни калпи, и дека женското тело има премногу пречки за да го употполни тоа.

Девојката не дава одговор освен што му презентира на Будата единичен драгоцен бисер: драг камен кој вреди три-илјади-илјадострук свет. Будата веднаш го прифаќа нејзиниот поклон. Змејската девојка тогаш му кажува на





Акумулација на Мудрост и на Шарипутра дека таа самата ќе стане буда дури побрзо отколку Будиното прифаќање на нејзиниот бисер. Тога ш таа се преобразува во машко и оди во подрачјето Префинето и Чисто во јужната четврт, каде таа достигнува Совршено Разбудување и ја разјаснува Лотос Сутрата, и сето тоа се случува наеднаш.

Набљудувајќи ја оваа сцена, Акумулација на Мудрост, Шарипутра, и целокупниот собир се многу трогнати и ја прифаќаат оваа случка како драгоценост во длабочините на нејзините срца. Тука поглавјето завршува.

Будаството на жените

Ставовите кон жените низ историјата биле слични во многу земји, но во древна Индија постоел предизвикувачки став дека жените биле многу инфериорни кон мажите. Во прилог на ова, се верувало дека женското тело било полно со зла, и дека, како такви, жените биле неспособни за откупување на гревовите.

Пасусот што ние штотуку го анализираме, кој покажува дека жената во нејзината човечка форма ја достигнува највисоката состојба и станува буда, бил потресувачка декларација. Се мисли дека, во целата историја, ова било најпрвиот повик за еднаквост на мажот и жената.

Мажот и жената имаат вродени разлики-телесна форма и функција, нивното место во репродукција, и јаки страни и слабости во начинот на кој тие им пристапуваат на нештата. Но ние не смееме да заборавиме дека вистинската еднаквост на мажот и жената е препознаена само ако ние, и покрај нашите разлики во форма и функции, го направиме најдоброто од нашите вродени карактеристики и соработуваме за да воспоставиме домаќинства и општество. Ова е етичка и социјална основа на машко-женската еднаквост.

Ова може да биде разбрано интелектуално, но во времето кога Лотос Сутрата била напишана, луѓето сеуште чувствуваа длабоко во нивните срца дека жените треба да се гледаат како



пониски, и оваа идеја тешко можела да се разниша. Шаќјамуни, тогаш, отишол еден чекор понатаму да разјасни дека сите човечки битија се еднакви преку давање на врвно уверување дека и жените и мажите можат да достигнат будаство. Идејата така била ставена во текст дека сите луѓе, без обзир на пол, како такви ја имаат истата буда-природа.

Некој може да забележи дека во текстот на сутрата земјската девојка не станува буда во нејзината женска форма но е променета во маж со цел да стане буда. Но ако ние ја земеме во обзир психологијата на Индиските луѓе во тоа време, оваа точка може да биде спремно разбрана. Во драматичното изразување на девојчето променето во маж и станато буда, собирот-во кој идејата на потценување на жената била фиксирана-бил многу импресиониран и спремен да го разбере значењето. Но ние не треба да застанеме на ова.

Големината на моќта на вербата

Најпрво, нити дури Шарипутра неможел да верува дека осум-годишната девојка од змејската палата би можела да стане буда тогаш и таму, и во ова ние наоѓаме важна лекција.

Ова осум-годишно девојче го симболизира верувачкото и флексибилно срце на дете, и подрачјето на змејската палата симболизира место многу далеку од цивилизацијата. Бисерот вреден



три-илјади-голем-илјадоштрк свет не е ништо друго освен вербата.

Заради тоа, ако ние веруваме во учењата на Будата со верувачко и флексибилно срце на дете, тогаш во тој момент ние се претопуваме во и сме едно со Будата. Целиот универзум станува наш. Вербата е навистина вредна на три-илјади-големиот-илјадоштрк свет.

Будиното моментално прифаќање на бисерот значи дека и со и преку вербата некој може директно и моментално да се поврзе со умот на Будата. Резонансата родена од ова е директен пат кон будаство.

Со напредокот на цивилизацијата, луѓето имаат тенденција да ги интерпретираат и манипулираат религиозните учења само во светлото на разумот. Разбирањето е важно, се разбира, но самото расудување никогаш не водело до раскошно препобразување на умот кој доаѓа од ненадејното разбудување во длабочините на срцето. осум-годишното девојче од змејската палата сеуште не била оформена со доволно образование, но преку нејзината несебичност на срцето и нејзината длабока верба во Будата, таа влегува во вистинската духовна состојба на просветлување.

Важно е за нас, исто така, при проучувањето на учењата на Будата, да ги отфрлиме готовите идеи, утврдените концепти, силно прифатените емоции, и да се биде толку приемчив како лист на чиста бела хартија. Ова е лекцијата која ние мораме да ја извлечеме на оваа сметка на жените кои достигнуваат будаство, која продолжува од ова поглавје во следното.




Living the LOTUS



Komentarite na našiot e-vesnik [an Zai se dobrodojeni. Ve molime da gi prakate Va{ite komentari na slednata.

Internet adresa: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp

Rissho Kosei-kai: A Global Buddhist Movement



Rissho Kosei-kai Buddhist Church of Hawaii

2280 Auhuhu Street, Pearl City, HI 96782, USA
 TEL: 1-808-455-3212 FAX: 1-808-455-4633
 Email: info@rkhawaii.org URL: <http://www.rkhawaii.org>

Rissho Kosei-kai Maui Dharma Center

1817 Nani Street, Wailuku, HI 96793, USA
 TEL: 1-808-242-6175 FAX: 1-808-244-4625

Rissho Kosei-kai Kona Dharma Center

73-4592 Mamalahoa Highway, Kailua-Kona, HI 96740, USA
 TEL: 1-808-325-0015 FAX: 1-808-333-5537

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Los Angeles

2707 East First Street, Los Angeles, CA 90033, USA
 POBox 33636, CA 90033, USA
 TEL: 1-323-269-4741 FAX: 1-323-269-4567
 Email: rk-la@sbcglobal.net URL: <http://www.rkina.org/losangeles.html>

Please contact Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Los Angeles

- Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Arizona**
- Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Colorado**
- Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Diego**
- Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Las Vegas**
- Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Dallas**

Rissho Kosei-kai of San Francisco

1031 Valencia Way, Pacifica, CA 94044, USA
 POBox 778, Pacifica, CA 94044, USA
 TEL: 1-650-359-6951 FAX: 1-650-359-6437
 Email: info@rksf.org URL: <http://www.rksf.org>

Please contact Rissho Kosei-kai of San Francisco

- Rissho Kosei-kai of Sacramento**
- Rissho Kosei-kai of San Jose**

Rissho Kosei-kai of New York

320 East 39th Street, New York, NY 10016, USA
 TEL: 1-212-867-5677 Email: rknny39@gmail.com URL: <http://rk-ny.org>

Rissho Kosei-kai of Chicago

1 West Euclid Ave., Mt. Prospect, IL 60056, USA
 TEL: 1-773-842-5654
 Email: murakami4838@aol.com URL: <http://rkchi.org>

Rissho Kosei-kai of Fort Myers

URL: <http://www.rkftmyersbuddhism.org>

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Oklahoma

2745 N.W. 40th St., Oklahoma City, OK 73112, USA
 POBox 57138, Oklahoma City, OK 73157, USA
 TEL: 1-405-943-5030 FAX: 1-405-943-5303
 Email: rkokdc@gmail.com URL: <http://www.rkok-dharmacenter.org>

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Denver

1255 Galapago St. #809 Denver, CO 80204, USA
 TEL: 1-303-446-0792

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Dayton

617 Kling Drive, Dayton, OH 45419, USA
 URL: <http://www.rkina-dayton.com>

The Buddhist Center Rissho Kosei-kai International of North America (RKINA)

2707 East First St., Suite #1, Los Angeles, CA 90033, USA
 TEL: 1-323-262-4430 FAX: 1-323-262-4437
 Email: info@rkina.org URL: <http://www.rkina.org>

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Antonio

(Address) 6083 Babcock Road, San Antonio, TX 78240, USA
 (Mail) POBox 692042, San Antonio, TX 78269, USA
 TEL: 1-210-561-7991 FAX: 1-210-696-7745
 Email: dharmasanantonio@gmail.com
 URL: <http://www.rkina.org/sanantonio.html>

Rissho Kosei-kai of Seattle's Buddhist Learning Center

28621 Pacific Highway South, Federal Way, WA 98003, USA
 TEL: 1-253-945-0024 FAX: 1-253-945-0261
 Email: rkseattlewashington@gmail.com
 URL: <http://buddhistlearningcenter.org>

Rissho Kosei-kai of Vancouver

Please contact RKINA

Rissho Kosei-kai do Brasil

Rua Dr. José Estefno 40, Vila Mariana, São Paulo-SP, CEP 04116-060, Brasil
 TEL: 55-11-5549-4446, 55-11-5573-8377
 Email: risho@rkk.org.br URL: <http://www.rkk.org.br>

Facebook: <https://www.facebook.com/rishokosseikaidobrasil>
Instagram: <https://www.instagram.com/rkkbrasil>

Risho Kosei-kai de Mogi das Cruzes

Av. Ipiranga 1575-Ap 1, Mogi das Cruzes-SP, CEP 08730-000, Brasil

在家佛教韓國立正佼成會

〒 04420 大韓民國 SEOUL 特別市龍山區漢南大路 8 路 6-3
6-3, 8 gil Hannamdaero Yongsan gu, Seoul, 04420, Republic of Korea
TEL: 82-2-796-5571 FAX: 82-2-796-1696

在家佛教韓國立正佼成會釜山支部

〒 48460 大韓民國釜山廣域市南區水營路 174, 3F
3F, 174 Suyoung ro, Nam gu, Busan, 48460, Republic of Korea
TEL: 82-51-643-5571 FAX: 82-51-643-5572

社團法人在家佛教立正佼成會

台灣台北市中正區衡陽路 10 號富群資訊大廈 4 樓
4F, No. 10, Hengyang Road, Jhongheng District, Taipei City 100, Taiwan
TEL: 886-2-2381-1632, 886-2-2381-1633 FAX: 886-2-2331-3433

台南市在家佛教立正佼成會

台灣台南市崇明 23 街 45 號
No. 45, Chongming 23rd Street, East District, Tainan City 701, Taiwan
TEL: 886-6-289-1478 FAX: 886-6-289-1488
Email: koseikaitainan@gmail.com

Risho Kosei-kai South Asia Division

Thai Risho Friendship Foundation
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang, Bangkok 10310, Thailand
TEL: 66-2-716-8216 FAX: 66-2-716-8218

Risho Kosei-kai of Kathmandu

Ward No. 3, Jhamsikhel, Sanepa-1, Lalitpur, Kathmandu, Nepal

Risho Kosei-kai of Kolkata

E-243 B. P. Township, P. O. Panchasayar, Kolkata 700094, India

Risho Kosei-kai of Kolkata North

AE/D/12 Arjunpur East, Teghoria, Kolkata 700059, West Bengal, India

Risho Kosei-kai of Bodhgaya Dharma Center

Ambedkar Nagar, West Police Line Road, Rumpur, Gaya-823001,
Bihar, India

Risho Kosei-kai of Patna Dharma Center

Risho Kosei-kai of Central Delhi

77 Basement D.D.A. Site No. 1, New Rajinder Nagar,
New Delhi 110060, India

Risho Kosei-kai of Singapore

Risho Kosei-kai of Phnom Penh

W.C. 73, Toul Sampaov Village, Sangkat Toul Sangke, Khan Reouseykeo,
Phnom Penh, Cambodia

RKISA Risho Kosei-kai International of South Asia

Thai Risho Friendship Foundation
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang, Bangkok 10310, Thailand
TEL: 66-2-716-8141 FAX: 66-2-716-8218

Risho Kosei-kai of Bangkok

Thai Risho Friendship Foundation
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang, Bangkok 10310, Thailand
TEL: 66-2-716-8216 FAX: 66-2-716-8218 Email: info.thairisho@gmail.com

Risho Kosei Dhamma Foundation

No. 628-A, Station Road, Hunupitiya, Wattala, Sri Lanka
TEL: 94-11-2982406 FAX: 94-11-2982405

Risho Kosei-kai of Polonnaruwa

Risho Kosei-kai Bangladesh

85/A Chanmari Road, Lalkhan Bazar, Chittagong, Bangladesh
TEL/FAX: 880-31-626575

Risho Kosei-kai Mayani

Mayani Barua Para, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh

Risho Kosei-kai Damdama

Damdama Barua Para, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh

Risho Kosei-kai Patiya

China Clinic, Patiya Sadar, Patiya, Chittagong, Bangladesh

Risho Kosei-kai Satbaria

Village: Satbaria Bepari Para, Chandanaih, Chittagong, Bangladesh

Risho Kosei-kai Chendhirpuni,

Village: Chendhirpuni, P.O.: Adhunogar, P.S.: Lohagara, Chittagong,
Bangladesh

Risho Kosei-kai Dhaka

408/8 DOSH, Road No 7 (West), Baridhara, Dhaka, Bangladesh

Risho Kosei-kai Laksham

Village: Dhupchor, Laksham, Comilla, Bangladesh

Risho Kosei-kai Cox's Bazar

Ume Burmize Market, Tekpara, Sadar, Cox's Bazar, Bangladesh

Risho Kosei-kai Cox's Bazar, Ramu Shibu

Risho Kosei-kai Raozan

Dakkhin Para, Ramzan Ali Hat, Raozan, Chittagong, Bangladesh

Buddiyskiy khram "Lotos"

4 Gruzinski Alley, Yuzhno-Sakhalinsk 693005, Russia
TEL: 7-4242-77-05-14

Risho Kosei-kai of Hong Kong

Flat D, 5/F, Kiu Hing Mansion, 14 King's Road, North Point, Hong Kong, China

Risho Kosei-kai Friends in Shanghai

Risho Kosei-kai of Ulaanbaatar

(Address) 15F Express Tower, Peace avenue, khoro-1, Chingeltei district,
Ulaanbaatar 15160, Mongolia

(Mail) POBox 1364, Ulaanbaatar-15160, Mongolia
TEL: 976-70006960 Email: rkkmongolia@yahoo.co.jp

Risho Kosei-kai of Erdenet

2F Ikh Mandal building, Khurenbulag bag, Bayan-Undur sum,
Orkhon province, Mongolia

Risho Kosei-kai di Roma

Via Torino, 29, 00184 Roma, Italia
TEL/FAX: 39-06-48913949 Email: roma@rk-euro.org

Risho Kosei-kai of the UK

Risho Kosei-kai of Paris

Risho Kosei-kai of Venezia

Risho Kosei-kai International Buddhist Congregation (IBC)

166-8537 東京都杉並区和田 2-7-1 普門メディアセンター 3F
Fumon Media Center 3F, 2-7-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo 166-8537, Japan
TEL: 03-5341-1230 FAX: 03-5341-1224 URL: <http://www.ibt-rk.org>